

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 16 од Законот за енергетика* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 96/19) и член 18 став (1) од Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19, 103/19 и 161/20), а во согласност со Тарифниот систем за пренос на електрична енергија и за пазар на електрична енергија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 95/19 и 103/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 31 јули 2020 година, донесе

О Д Л У К А

за одобрување на регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје

1. Регулираниот максимален приход (MAR) за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2020 година се одобрува да изнесува 59.795.112 денари.
2. Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија се утврдува да изнесува 0,0081 ден/kWh за планирани номинирани количини на електрична енергија на учесниците на пазарот на електрична енергија од 7.421.703.307 kWh.
3. Регулираната просечна тарифа од точка 2 на оваа одлука се применува во период од отпочнувањето на примена на оваа одлука до 30 јуни 2021 година.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 август 2020 година.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Националниот оператор на пазар на електрична енергија - МЕМО ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Максим Горки“, бр.4 Скопје (во понатамошниот текст: МЕМО ДООЕЛ Скопје), согласно Правилникот за начинот и условите за определување на регулиран максимален приход и регулирани просечни тарифи за пренос на електрична енергија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија и дистрибуција на електрична енергија (во понатамошниот текст: Правилник), на 15 мај 2020 година поднесе до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) Барање за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на МЕМО ДООЕЛ Скопје за регулираниот период 2020 година, УП1 бр. 08-52/20 од 15 мај 2020 година (во понатамошниот текст: Барање). Кон барањето ја достави и потребната документација согласно Правилникот.

Регулаторната комисија за енергетика на 27 мај 2020 година објави известување во врска со Барањето на МЕМО ДООЕЛ Скопје на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“.

По објавеното известување, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени мислења и предлози од страна на заинтересирани правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика на 29 јули 2020 година на својата веб страница ја објави предлог одлуката со образложение и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавената предлог одлука, до Регулаторната комисија за енергетика не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика со Решение бр. 02-1668/1 од 31 јули 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Податоци од Барањето

Барањето за одобрување на регулиран максимален приход и просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на МЕМО ДООЕЛ Скопје за регулираниот период 2020 година е поднесено во согласност со Правилникот.

МЕМО ДООЕЛ Скопје во Барањето ги има презентирани следните податоци:

Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB)

Според податоците дадени согласно Прилогот 5 од Правилникот, вредноста на средствата за вршење на регулираната дејност и приносот на средствата изнесува:

Р.бр	Опис	2019	2020
1	RAB start	0	26.623.342
2	Инвестиции во текот на годината	22.017.000	25.830.000
3	Амортизација	5.063.910	12.590.183
4	RAB out	0	0
5	RAB end	16.953.090	39.863.159
6	Просечен RAB	8.476.545	33.243.250
7	WACC	4,62%	4,62%
8	Принос на регулирани средства (RA)	391.805	1.536.577

Вредност на планирани инвестиции

МЕМО ДООЕЛ Скопје прикажува нови инвестиции за вршење на регулираната енергетска дејност, управување со пазарот на електрична енергија за 2020 година во износ од 25.830.000 денари.

Пондерирана просечна цена на капиталот (WACC)

Р.бр	Опис	2019	2020
1	WACC(%)	4,62%	4,62%

Оперативни трошоци

р.бр	Опис	2019	2020
1	Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар (денари)	553.500	861.000
2	Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на средствата (денари)	2.398.500	2.398.500
3	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема (денари)	1.230.000	307.500
4	Бруто плати (денари)	12.610.898	22.218.960
4.1	Број на вработени	18	25
5	Менаџерските плати и менаџерските награди (денари)	1.407.415	1.811.040
6	Други услуги (денари)	19.987.500	25.223.610
7	Останати и вонредни трошоци (денари)	5.742.669	10.093.100
8	ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ, О (денари)	43.930.482	62.913.710

Количини на електрична енергија

р.бр	ОПИС		2019	2020
1	Номинирани количини на електрична енергија од учесниците на пазарот на електрична енергија	kWh	7.220.268.604	7.421.703.307

Пренесени трошоци

р.бр	Опис	2019	2020
1	Регулаторен надомест, трошок за надомест за концесија, еколошки такси и даноци на имот TFt, (денари)	2.490.750	1.287.500
2	Трошок за урамнотежување и потребните системски услуги поврзани со работата на повластените производители согласно правилата за пазар на електрична енергија, во годината t, (денари)	0	-
3	Пренесени трошоци, SPTt (денари)	2.490.750	1.287.500

Регулирана просечна тарифа

Според податоците од Барањето, МЕМО ДООЕЛ Скопје бара да се одобри регулиран максимален приход од 78.327.970 денари и регулирана просечна тарифа за вршење на регулирана дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија на МЕМО ДООЕЛ Скопје за 2020 година во износ од 0,010553907 денари за киловат час електрична енергија.

Анализа на Регулаторната комисија за енергетика

Согласно Правилникот, времетраењето на регулираниот период за дејноста организирање и управување со пазарот на електрична енергија изнесува една година, со почеток од 01.01.2020 година.

Регулаторната комисија за енергетика согласно Правилникот, со оваа Одлука на МЕМО ДООЕЛ Скопје му утврди регулиран максимален приход и регулирана просечна тарифа за 2020 година за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија.

Определувањето на регулираниот максимален приход што му се одобрува на регулираното претпријатие да го оствари во текот на една календарска година од новиот регулиран период, Регулаторната комисија за енергетика го врши врз основа на анализата на остварените финансиски резултати од работењето, односно вршењето на регулирани дејности на регулираното претпријатие во 2019 година која претставува базна година за новиот регулиран период.

Во тек на постапката се изврши анализа на доставените податоци, при што се утврди следното:

Вредност на средствата за вршење на регулирана дејност (RAB)

Според пресметката на вредноста на регулираните средства за вршење на регулираните дејности (RAB), вредноста на просечниот RAB изнесува:

Р.бр	ОПИС	Износ
1	RAB start	26.623.342
2	Нови инвестиции	20.664.000
3	Капитални придонеси	
4	Амортизација	7.130.310
5	RAB out	0
6	RAB end	40.157.032
7	Просечен RAB	33.390.187
8	WACC	1.722.026
9	Принос на регулирани средства (RA)	26.623.342

Оперативни трошоци

Според извршената анализа, на МЕМО ДООЕЛ Скопје му се одобруваат оперативни трошоци (денари) врз основа на податоците од Барањето, а пресметани согласно Правилникот:

Р.бр	ОПИС	2019	2020
1	Материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	1.279.243	861.000
2	Тековно одржување, ремонт и услуги за одржување	1.162.549	2.398.500
3	Трошоци за осигурување на градежни објекти и опрема	656.744	307.500
4	Бруто плати	12.610.898	19.277.707
4.1	Број на вработени	18	21
4.2	Просечна бруто плата	58.384	73.022
5	Менаџерски плати и награди	1.407.415	1.811.040
6	Други услуги	1.022.845	5.482.110
7	Останати и вонредни трошоци	4.407.077	7.569.825
8	Вкупно оперативни трошоци	22.546.771	37.707.682
9	Амортизација	0	7.130.310

Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар, трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги, трошоците за осигурување на градежни објекти и опрема, како и менаџерските плати и награди се преземени од Барањето.

Регулаторната комисија за енергетика имајќи ги во предвид податоците од Финансискиот план на МЕМО ДООЕЛ Скопје и доставеното Барање, а кои се однесуваат на оваа група трошоци, при утврдување на оваа група трошоци ги зема во предвид трошоците за организирање и управување со пазарот на електрична енергија, при што не се земени во предвид трошоците кои што се однесуваат на активности поврзани организираниот пазар на електрична енергија, трошоците кои се реализирани се признаени согласно реализираниот износ, а не согласно планираниот од Финансискиот план на МЕМО ДООЕЛ Скопје.

Останатите и вонредните трошоци изнесуваат 75% од износот од Барањето, односно трошоците кои се презентирани во Барањето се намалени за 15% согласно Извадокот од Нацрт записникот од Продолжението на 32 седница на Влада на Република Северна Македонија одржана на 1 април 2020 година Точка 59: Информација за намалување на непродуктивни расходи поради справување со здравствено – економската криза предизвикана од вирусот COVID – 19.

Трошокот за бруто плати за 2020 година е пресметан врз основа на утврдената просечна бруто плата на МЕМО ДООЕЛ Скопје за вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2020 година, при што бројот на вработени е утврден да изнесува 21 за првите девет месеци, додека за последните три месеци истиот е зголемен на 24 вработени.

Пренесени трошоци (SPT)

Трошокот за регулаторен надоместок, трошокот за надоместок за концесија, еколошки такси и даноци на имот за 2020 година е утврден да изнесува 951.728 денари, согласно реализацијата во 2019 година.

Имајќи во предвид дека од 01.01.2015 година, ОПЕЕ ја откупува електричната енергија произведена од повластени производители и ја продава на снабдувачите со електрична енергија на регулираниот и нерегулираниот пазар, како и соодветните оператори на системите при набавка на електрична енергија за покривање на загубите, трошокот за откуп на електрична енергија од повластени производители е утврдена да изнесува 0 денари. Трошок за урамнотежување и потребните системски услуги поврзани со работата на повластените производители, согласно Правилата за пазар на електрична енергија е утврден да изнесува 0.

Врз основа на претходно наведеното, пренесените трошоци (SPT) за 2020 година се утврдени да изнесуваат 951.728 денари.

Фактор на корекција (K)

Факторот за корекција кој се однесува на 2019 година, а се применува за 2020 година е утврден да изнесува -12.283.366 денари.

Регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулираната енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2019 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани, (MARK₂₀₁₉) изнесува 35.609.683 денари. Пресметката на регулираниот максимален приход остварен од вршење на регулирана енергетска дејност организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2019 година, повторно пресметан со признаени вредности, наместо прогнозирани (MARK₂₀₁₉), е презентирана во следнава табела:

р.бр	ОПИС И ОЗНАКА	MARK2019	ОДЛУКА УП1. 08-44/19 од 28.06.2019
1	оперативни трошоци, O (денари)	26.511.582	26.511.582
2	амортизација D (денари)	6.636.150	6.636.150
3	принос на регулираната средства, во годината t, RA (денари)	1.765.597	1.765.597
4	Пренесени трошоци, SPTt (денари)	951.728	1.136.160
5	Фактор на корекција, K (денари)	255.373	255.373
6	MAR (денари)	35.609.683	35.794.115

Врз основа на доставените податоци од Барањето, Регулаторната комисија за енергетика утврди планираните тргуваните количини на електрична енергија за 2020 година да изнесуваат 7.421.703.307 kWh.

Вкупниот регулиран максимален приход на MEMO ДООЕЛ Скопје за надоместување на претходно наведените трошоци, за 2020 година се предвидува да изнесува 59.795.112 денари.

Просечната тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија за 2020 година (0,0081 ден/kWh) утврдена со оваа Одлука се зголеми за 63,93% во однос на претходната (0,0049ден/kWh).

Имајќи го во предвид погоре наведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 бр. 08-52/20
31 јули 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски